



Проектот е
финансиран од
Европската Унија



Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација



Агенда

11 – 13 ноември 2021 Охрид, хотел Белведере

Поѓање за Охрид во 8 ч наутро, пристигнување во хотел, кафе, сместување и ручек

Ден 1 – четврток

- 13:30: 14:30 Отворање на обуката, запознавање со учесниците, цели и очекувања, вовед во обуката
- 14:30 15:00 кафе пауза
- 15:00 16:30 Лидерство и тимска работа - Секој може да биде лидер, - карактеристики на лидер, - лидерски стилови - разлика меѓу менаџер и лидер
- 16:30 17:30 Водење на тимска работа - Планирање и управување - Комуникација, - Решавање на проблеми и конфликтни ситуации
- 17:30 17:45 Евалуација на денот, прашања и одговори

Ден 2 – петок

- 09:00 09:20 Отварање на денот
- 09:20 10:30 Фази во создавање на тимовите - Карактеристики на високо функционални и успешни тимови - Team development wheel: forming, storming, norming and performing (доверба, јасно делегирани надлежности, улоги и одговорности, посветеност, одговорност, фокус на резултати)
- 10:30 11:00 кафе пауза
- 11:00 13:00 Планирање и управување / водство на успешни тимови - Комуникација во тим - Зошто е значајна комуникација и како комуницираме? - Организирање, планирање, реализација и мониторинг - Улоги на учесниците во тимот - Карактеристики на добра тимска комуникација

Проектот го спроведува:



Овој документ е подготвен од конзорциум предводен од PwC за потребите на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер и единствено за целите и според условите договорени со EuropeAid / 139891 / DH / SER / MK. PwC не прифаќа никаква одговорност (вклучително и за небрежност) кон трети страни во врска со овој документ.



13:00 14:30	ручек
14:30 16:00	Решавање на конфликти - Циклус на решавање на проблеми - Асертивна комуникација - Како следиме инструкции
16:00 16:30	кафе пауза
16:30 17:00	Заклучоци на денот, прашања и одговори
Ден 3 – сабота	
09:00 10:30	Функционална анализа - елементи
10:30 11:00	кафе пауза
11:00 13:00	Завршни зборови, заклучоци, крајна евалуација, заминување на учесници и обучувачи дискусија, прашања одговори
13:00 14:30	Ручек, кафе,
14:30	заминување за Скопје